

ЛАРИН МРАМОР КОМПАНИ, АД, СКОПЈЕ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023

СОДРЖИНА

1. Извештај за финансиска состојба
2. Извештај за сеопфатна загуба/добивка
3. Извештај за промени во главнината
4. Извештај за парични текови
5. Сметководствени политики и објаснувачки белешки, податоци

1. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	во денари	
	2023	2022
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	1,033,016	9,284,232
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	56,531,375	22,417,697
ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВНИ ОРГАНИ	6,227,303	5,719,452
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	2,180,189	0
ЗАЛИХИ	9,228,610	3,961,249
ИНВЕСТИЦИИ ВО ТЕК	27,616,980	7,134,937
ВКУПНО ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	102,817,473	48,517,567
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА		
КОНЦЕСИИ И ИЗДАТОЦИ ЗА РАЗВОЈ	14,538,138	12,180,176
СОФТВЕР	235,570	235,570
ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	41,700,815	41,369,108
МАШИНИ	282,712,892	277,047,641
ОПРЕМА	3,069,510	2,757,693
МЕБЕЛ	806,224	749,563
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	15,388,115	15,388,115
АМОРТИЗАЦИЈА	-178,532,492	-156,674,493
УДЕЛИ ВО ДРУШТВА	4,282,426	4,282,426
ВКУПНО ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	184,201,198	197,335,799
ВКУПНО СРЕДСТВА	287,018,671	245,853,366

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ПРИМЕНИ АВАНСИ	182,025,951	130,168,343
ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	1,638,771	1,649,050
ОБВРСКИ КОН ВРАБОТЕНИТЕ	3,109,813	3,121,906
ВКУПНО ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	186,774,535	134,939,299
КАПИТАЛ		
ГЛАВНИНА	112,833,526	112,833,526
ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ	11,283,353	11,283,353
АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	-13,202,812	-3,027,608
ДОБИВКА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА	0	0
ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА	-10,669,931	-10,175,204
ВКУПНО КАПИТАЛ	100,244,136	110,914,067
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	287,018,671	245,853,366

## 2. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ЗАГУБА/ДОБИВКА

во денари

2023                      2022

ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	154,918,763	159,970,134
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	1,955,782	15,718,754
ВКУПНО	156,874,545	175,688,888
РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		
ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ	39,881,534	44,734,013
НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ	14,997,689	19,738,456
УСЛУГИ	21,919,392	28,181,690
ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ	16,619,922	13,796,464
ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ	45,201,261	39,665,715
АМОРТИЗАЦИЈА	28,360,278	24,111,335
ОСТАНАТИ РАСХОДИ	135,162	15,402,132
ВКУПНО	167,115,238	185,629,805
ЗАГУБА ОД РАБОТЕЊЕТО	-10,240,693	-9,940,917
ДОБИВКА ОД РАБОТЕЊЕТО	0	0

ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	101,052	289,315
ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	530,290	523,602
ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ НЕТО	-429,238	-234,287
ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	-10,669,931	-10,175,204
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	0	0
ДАНОК НА ДОБИВКА	0	0
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА	-10,669,931	-10,175,204
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	0	0
ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ЗАГУБА/ДОБИВКА	0	0
ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА	-10,669,931	-10,175,204
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	0	0

### 3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

во денари

СОСТОЈБА 01.01.2022	
ЗАПИШАН КАПИТАЛ	112,833,526
ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ	11,283,353
АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА-ЗАГУБА	-3,027,608
ВКУПНО	121,089,271
ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	-10,175,204
СОСТОЈБА 31.12.2022	110,914,067
СОСТОЈБА 01.01.2023	
ЗАПИШАН КАПИТАЛ	112,833,526
ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ	11,283,353
АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА-ЗАГУБА	-13,202,812
ВКУПНО	110,914,067
ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	-10,669,931
СОСТОЈБА 31.12.2023	100,244,136

#### 4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

во денари  
2023

ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	
ЗАГУБА	-10,669,931
АМОРТИЗАЦИЈА	21,857,999
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ	-34,824,418
ЗАЛИХИ	-5,267,361
ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ	42,549,388
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ	4,922,947
ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ	-12,093
ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ	-10,279
ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ	-1,977,300
ОБВРСКИ КОН ПОВРЗАНИ ЛИЦА	4,385,273
НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ	20,954,225
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ	
ЗГРАДИ	-331,707
ОПРЕМА	-28,873,734
НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ВЛОЖУВАЧКИ АКТИВНОСТИ	-29,205,441
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	
ПРИЛИВ/ОДЛИВ НА ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ	0
НЕТО ПАРИЧЕН ТЕК ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	0
НЕТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ/НАМАЛУВАЊЕ НА ПАРИ ВО ПЕРИОДОТ	-8,251,216
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПОЧЕТОКОТ НА ГОДИНАТА	9,284,232
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	1,033,016

#### 5. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ, ПОДАТОЦИ

СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Друштвото ја подготвува Годишната сметка во согласност со Законските прописи и сметководствени стандарди кои се применуваат во Република Македонија и согласно Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување.

Годишната сметка на Друштвото е поединечна.

Износите содржани во Годишната сметка се презентирани во Македонски денари (МКД).

#### ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение следи краток опис на значајните сметководствени политики кои беа применети при подготовката на Годишната сметка на Друштвото.

Нематеријални и материјални средства

Нематеријалните и материјалните средства се вреднуваат според набавната вредност, намалена за акумулирана амортизација и загубите заради обезвреднување.

Набавна вредност претставува фактурна вредност на набавените средства, зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Издатоците за замена на дел од средствата се капитализираат во случај да се веројатни идни економски користи и приливи.

Сите други издатоци се признаваат како трошок во Билансот на успех во моментот на нивното настанување.

Амортизацијата се пресметува со примена на стапки определени со сметководствената политика на Друштвото.

Средствата се амортизираат од наредниот месец по нивното ставање во употреба.

Стапки на амортизација кои се применуваат:

Концесии - согласно периодот на користење определен со Договорот

Софтвер - 20%

Градежни објекти - 1-10%

Машини - 5-10%

Канцелариски инвентар и мебел - 20-25%

Транспортни средства, компјутерска и телекомуникациска опрема - 25%

Не се пресметува амортизација на земјиште и инвестиции во тек.

Издатоците за поправки и одржување се евидентираат како трошоци од редовното работење.

Залихи

Залихите се средства кои се чуваат за производство и продажба во редовното работење.

Набавната вредност на залихите претставува набавната цена и други трошоци кои настанале при набавката.

Набавната вредност се утврдува според методот на средна, просечна цена.

Приходи од продажба

Приходот од продажба на производи се признава кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значајни неизвесности за наплатата и можно враќање на производите.

Приходите од продажба се признаени кога се исполнети во целост условите: износот на приходите веродостојно да е мерлив, веројатност дека економските

користи ќе дојдат како прилив и настанатите трошоци или трошоците кои треба да настанат во врска со трансакцијата можат веродостојно да се мерат.

Приходите од продажба на производи и стоки ја опфаќаат нивната фактурирана вредност.

Приходите од извршени услуги се признаваат во Билансот на успех до степен на завршеност на услугите до крајот на периодот на известување.

Странски валути и девизни курсеви

Искажувањето на трансакциите изразени во странска валута се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по среден курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период.

Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се опфатени во Билансот на успех како финансиски приходи или расходи.

Пари и парични еквиваленти

Паричните средства се состојат од пари на денарски и девизни сметки во банка и готовина во благајна.

Паричните еквиваленти вклучуваат краткорочни високоликвидни вложувања кои можат брзо да се конвертираат без никаков значаен ризик од промена на вредноста.

Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба.

Надоместоци на вработените

Плата и надоместоци на вработените се пресметуваат и исплатуваат заедно со припаѓачките даноци и придонеси, согласно законски прописи и колективни договори.

Побарувања и обврски

Побарувањата се искажуваат според нивната номинална вредност.

Отпис на побарување се врши кога се оценува дека делумната или целосната наплата не е веројатна.

Обврските се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на пресметката рокот на доспевање е до 12 месеци.

Данок на добивка

Основа за пресметување на данок на добивка е добивката пред оданочување пресметана според сметководствените стандарди, зголемена за непризнаени расходи и намалена за пропишани ослободувања.

КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Друштвото прави проценки и разумни претпоставки утврдени врз основа на минати искуства како и врз други фактори и релевантни информации.

Обезвреднување на недвижности, постројки и опрема

Кога постои причина за обезвреднување, односно кога сегашната вредност значително ја надминува надоместливата вредност, Друштвото го проценува обезвреднувањето на материјалните средства. Надоместливата вредност се утврдува по пат на пресметка на употребната вредност на средствата, а се користат претпоставки и информации кои влијаат на истите.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста на побарувањата се врши врз основа на проценка за можноста за наплата според минати искуства, кредитната способност на купувачите и очекуваните промени во условите за плаќање.

Вредносно усогласување на залихите

Вредносното усогласување (исправка) кое се евидентира на товар на останати расходи, се прави во случаи кога ќе се оцени дека е потребно сведување на сметководствената вредност на залихите на нивната нето реализациона вредност.

ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Друштвото ги ревидира своите сметководствени политики на почетокот на секоја календарска година и ги применува конзистентно во текот на целата година. Во таа смисла, не се направени никакви промени во сметководствените политики и не се вршени корекции на грешки за претходниот период.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Ликвиден ризик

Друштвото води грижа за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци

Пазарен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да си ги подмират своите обврски.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е главно ограничена на побарувањата од купувачи, а поради тоа што Друштвото нема ризични побарувања, кредитниот ризик е незначителен.

Девизен ризик

Кога Друштвото остварува меѓународни трансакции во врска со набавка и продажба на добра и услуги и ги врши во странска валута, изложеноста на ризик е поврзана со можните флукуации на странските валути.

## Белешки и податоци

### НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

набавна вредност	концесии	лиценци	гудвил	софтвер	останати	инвестиции	вкупно
салдо на 01.01. тековна година	12,180,176	0	0	235,570	0	0	12,415,746
зголемување	179,632	0	0	0	2,178,330	0	2,357,962
намалување	0	0	0	0	0	0	0
салдо на 31.12. тековна година	12,359,808	0	0	235,570	2,178,330	0	14,773,708
исправка на вредноста							
салдо на 01.01. тековна година	6,994,699	0	0	155,963	0	0	7,150,662
амортизација	513,410	0	0	29,438	55,148	0	597,996
намалување	0	0	0	0	0	0	0
салдо на 31.12. тековна година	7,508,109	0	0	185,401	55,148	0	7,748,658
нето сметководствена вредност на 31.12. тековна година	4,851,699	0	0	50,169	2,123,182	0	7,025,050
нето сметководствена вредност на 01.01. тековна година	5,185,477	0	0	79,607	0	0	5,265,084

набавна вредност	концесии	лиценци	гудвил	софтвер	останати	инвестиции	вкупно
салдо на 01.01. претходна година	12,000,544	0	0	235,570	0	0	12,236,114

зголемување	179,632	0	0	0	0	0	179,632
намалување	0	0	0	0	0	0	0
салдо на 31.12. претходна година	12,180,176	0	0	235,570	0	0	12,415,746
исправка на вредноста							
салдо на 01.01. претходна година	6,509,621	0	0	126,525	0	0	6,636,146
амортизација	485,078	0	0	29,438	0	0	514,516
намалување	0	0	0	0	0	0	0
салдо на 31.12. претходна година	6,994,699	0	0	155,963	0	0	7,150,662
нето сметководствена вредност на 31.12. претходна година	5,185,477	0	0	79,607	0	0	5,265,084
нето сметководствена вредност на 01.01. претходна година	5,490,923	0	0	109,045	0	0	5,599,968

#### МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

набавна вредност	земјиште	градежни	машини	транспортни	опрема	инвестиции	вкупно
салдо на 01.01. тековна година	18,660,064	22,709,044	277,047,641	15,388,115	3,507,256	7,134,937	344,447,057
зголемување	0	1,404,937	28,071,582	0	368,478	20,482,043	50,327,040
намалување	0	-1,073,230	-22,406,331	0	0	0	-23,479,561
салдо на 31.12. тековна година	18,660,064	23,040,751	282,712,892	15,388,115	3,875,734	27,616,980	371,294,536
исправка на вредноста							
салдо на 01.01. тековна година	0	4,233,636	133,308,354	9,239,744	2,742,097	0	149,523,831
амортизација	0	546,750	24,676,537	2,156,204	382,791	0	27,762,282
намалување	0	-31,029	-6,471,250	0	0	0	-6,502,279
салдо на 31.12. тековна година	0	4,749,357	151,513,641	11,395,948	3,124,888	0	170,783,834
нето сметководствена вредност на 31.12. тековна година	18,660,064	18,291,394	131,199,251	3,992,167	750,846	27,616,980	200,510,702
нето сметководствена вредност на 01.01. тековна година	18,660,064	18,475,408	143,739,287	6,148,371	765,159	7,134,937	194,923,226

набавна вредност	земјиште	градежни	машини	транспортни	опрема	инвестиции	вкупно
салдо на 01.01. претходна година	18,660,064	21,148,833	256,391,146	10,644,481	3,360,232	5,863,110	316,067,866
зголемување	0	1,560,211	54,470,142	4,961,344	147,024	3,731,239	64,869,960
намалување	0	0	-33,813,647	-217,710	0	-2,459,412	-36,490,769
салдо на 31.12. претходна година	18,660,064	22,709,044	277,047,641	15,388,115	3,507,256	7,134,937	344,447,057
исправка на вредноста							
салдо на 01.01. претходна година	0	3,700,217	131,450,047	7,379,249	2,409,949	0	144,939,462
амортизација	0	533,419	20,653,047	2,078,205	332,148	0	23,596,819
намалување	0	0	-18,794,740	-217,710	0	0	-19,012,450



салдо на 31.12. претходна година	0	4,233,636	133,308,354	9,239,744	2,742,097	0	149,523,831
нето сметководствена вредност на 31.12. претходна година	18,660,064	18,475,408	143,739,287	6,148,371	765,159	7,134,937	194,923,226
нето сметководствена вредност на 01.01. претходна година	18,660,064	17,448,616	124,941,099	3,265,232	950,283	5,863,110	171,128,404

#### ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата	2,174,750	1,429,071

#### ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	1,031,280	2,218,827
Парични средства во денарска благајна	820	120,046
Девизна сметка	916	7,013,818

#### ОСНОВНА ГЛАВНИНА

##### Тековна година состојба

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.	%	зголемув.	намалув.	31.12.	%
Обични акции	Физички лица	1,110	0.3			1,110	0.3
	Правни лица	368,890	99.7			368,890	99.7
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно	370,000	100	0	0	370,000	100

##### Претходна година состојба

Родови на акции	Во сопственост на	01.01.	%	зголемув.	намалув.	31.12.	%
Обични акции	Физички лица	1,110	0.3			1,110	0.3
	Правни лица	368,890	99.7			368,890	99.7
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
	Вкупно	370,000	100	0	0	370,000	100

#### КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	14,131,608	9,661,859
Добавувачи во странство	1,187,038	733,840
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА</b>		
	<b>Тековна година</b>	<b>Претходна година</b>
Приходи од продажба во земјата	35,130,158	2,606,235
Приходи од продажба во странство	121,845,439	126,672,754
<b>Вкупно:</b>	<b>156,975,597</b>	<b>129,278,989</b>

#### ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	16,298,632	23,063,815
Наемнина	281,340	1,145,000
Дневници за службени патувања и патни трошоци	2,617,867	2,982,981
Трошоци за извршен директор	0	0
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	0	0
Премии за осигурување	188,721	253,597
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	316,459	263,172
Трошоци за ревизија	337,513	246,220
Трошоци за останати интелектуални услуги	2,559,156	1,120,397

#### ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Обврски по основ на купопродажни односи	27,618,243	23,232,970
Приходи од продажба на готови производи	93,998,116	81,307,489
Приходи од продажба на стоки	22,650,219	18,150,007

Скопје, 27.09.2024

Андреас Алт, извршен директор



Љубиша Лазаревски, овластен сметководител

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА 2023 ГОДИНА

Друштвото го определува своето работење во областа на ископ и производство на мермер, за што има отворено и работи во рудници во околината на Прилеп.

Промените во опкружувањето во чиишто рамки друштвото дејствува, го наметна решението и определбата да се пристапи кон начинот на работење во областа, во која сите проценки и бизнис планови укажуваат дека друштвото може да постигне најдобри резултати.

Одговорот на друштвото на тие промени и нивното влијание беше максимална посветеност кон работењето и целосно извршување на превземените обврски и задачи, со крајна цел навремена испорака на производите од мермер на задоволство на клиентите.

Политиката на вложувања за одржување и за поддршка на успешноста во работењето на друштвото се постигна и се одрази преку постојано усовршување на знаењето и умењето на вработените, како најважен фактор во постигнувањето на дадените цели.

Политиката на дивиденди е во рамките на финансиските можности на друштвото.

Изворите на средствата на друштвото се најмногу од сопствените создадени финансиски можности, со цел што поголемо намалување со кредитни задолжувања.

Политиката на односот на долгорочниот долг спрема основната главнина и политиката на управување со ризикот се сведени на минимални можности за евентуални поголеми измени во предвидувањата и очекувањата од планираните проекции.

Големи зделки и зделки со заинтересирана страна не се извршени во деловната година.

Нема средства на друштвото чијашто вредност не е одразена во билансот на состојбата според меѓународните сметководствени стандарди.

Изгледите за идниот развој на друштвото и натамошните деловни потфати се очекуваат најмногу во делот на промоција на определени програми во работењето, чиишто ефекти се очекуваат во идниот период.

Активностите во сферата на истражувањето и развојот се фокусирани најмногу во овозможување на услови за усовршување на знаењето на вработените, кои се основа за натамошен напредок во резултатите на работењето на друштвото.

Глобалната пандемија од ковид-19, војната Русија-Украина, нестабилните цени на нафтата како основен енергенс во нашето производство, поради што се извршија големи вложувања во електрификација на рудникот Бела Пола, нестабилните цени на мермерот на светските пазари и берзи, предизвика големи тешкотии во работењето, што се одрази на негативен резултат за деловната 2023 година.

Бруто платата на членот на извршниот одбор Димитар Христов изнесува 1.761.134. мкд.

Во деловната 2023 година постигнати се следниве резултати во работењето на друштвото:

	износ мкд
Вкупен приход	156,975,597
Вкупни трошоци	167,645,528
Загуба пред оданочување	10,669,931
Нето загуба	10,669,931

Скопје, 27.02.2024 година

Извршен директор,  
Андреас Алт

## ИЗЈАВА

**под морална, материјална и кривична одговорност за точноста и  
вистинитоста на податоците искажани во годишната сметка и  
финансискиот извештај**

Јас Андреас Јоаннис Алт со ЕМБГ пасош број с4V5HZ2VR како овластен застапник на Ларин АД Скопје со матичен број (ЕМБС) 5162742 изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека податоците искажани во годишната сметка и финансискиот извештај за 2023 година, се точни и вистинити.

  
Изјавил,

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од ЗТД се донесе

### ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работење за 2023 година на Ларин Мрамор Компани, АД,  
Скопје

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2023 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Остварени приходи	156,975,597
2) Остварени расходи	167,645,528
3) Остварена загуба	10,669,931

Составен дел на оваа предлог одлука е Билансот на успехот и Билансот на состојбата.

Место и датум  
Скопје, 29,02,2024

\_\_\_\_\_



Претседавач \_\_\_\_\_